

ПРЕВЕДУВАЧКА РАБОТИЛНИЦА


Во рамките на програмата за одбележувањата на 100-годишнината од раѓањето на нашиот патрон, во месеците април-мај на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ беше организирана студентска преведувачка работилница.

На работилницата учествуваа групи студенти од различни катедри и студиски групи, кои под менторство на своите професори преведуваа поетски и прозни текстови од Блаже Конески на 14 јазици: англиски, германски, италијански, шпански, романски, португалски, француски, словенечки, руски, чешки, полски, албански, турски и корејски јазик.

Резултатите од преведувачката работилница беа претставени и дискутирани на две особено корисни и креативни видеоконференциски средби, одржани на 26 и на 31 мај, на кои присуствуваа повеќе од 50 учесници.

Студентските преводи на делата од Блаже Конески ќе бидат објавени во посебно издание, а ќе бидат презентирани и во рамките на манифестациите за одбележувањата на 100-годишнината од раѓањето на нашиот патрон, предвидени за периодот ноември-декември 2021 година.

Од видеоконференцијата одржана на 26 мај



Од видеоконференцијата одржана на 31 мај

